



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 25 август 1978

Скопје

Број 31

Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

374.

Врз основа на член 70 став 2 од Законот за здравствена заштита на животните („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСЕБНАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1978 ГОДИНА

I

Средствата на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните за 1978 година се утврдуваат во износ од 3.722.873 динари и тоа од:

1. 80% од средствата што ќе се соберат од уверенијата за здравствената состојба на животните во 1978 година	2.600.000
2. Салдо од претходната година на ден 1. I. 1978 година	1.062.873
3. Камата по видување	60.000
	<u>3.722.873</u>

II

Средствата утврдени во точка I од оваа програма се распределуваат за:

1. надоместок за превенирање, дијагностицирање, сузбивање и искоренување на лигавката и шапот, чумата кај говедата, афричката чума кај свињите, сипаницата кај овците, везикуларниот стоматит кај свињите, дурината, туберкулозата, бруцелозата и др. особено опасни болести	495.000
2. надоместок за земање проби крв од говеда, свињи и овци за преглед на бруцелоза и лептоспироза за грла од индивидуални стопанства	700.000
3. надоместок за заклани говеда поради туберкулоза и за заклани говеда, овци и свињи поради бруцелоза	440.000
4. партиципација за изградба на јами-гробници, корита за капење на овци за набавка на дезинфекциони пумпи и на опрема за испитување на пестициди	830.000
5. проекти и студии	70.000
6. за опремување и оспособување за теренска работа на Републичката ветеринарна инспекција	100.000
7. банкарски и административни трошоци, надзор и слично	87.830
8. стална резерва за сузбивање на евентуални појави на особено опасните заразни болести од член 38 на Законот за здравствена заштита на животните	1.000.000

III

Корисници на средствата од точка II потточка 4 на оваа програма за јами-гробници и бетонски

корита за капење на овци можат да бидат месните заедници и општините, за подвижни корита за капење на овци и дезинфекциони пумпи — ветеринарните организации на здружен труд, а за опремата за испитување на пестициди — ветеринарно-дијагностичките организации на здружен труд во Републиката.

IV

Партиципацијата од точка 2 потточка 4 на оваа програма изнесува 60% од вредноста на објектот односно опремата за недоволно развиените општини и 50% од вредноста на објектот односно опремата за другите општини, но не повеќе од 50.000 динари за јама-гробница, 10.000 динари за едно бетонско корито за капење на овци, 6.000 динари за едно подвижно корито за капење на овци, 7.000 динари за една моторна дезинфекциона пумпа и не повеќе од 100.000 динари за лабораториска опрема за испитување на пестициди.

V

Определените средства за партиципација се даваат без обврска на враќање.

VI

Спроведувањето на оваа програма го врши републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

VII

Стручните и административните работи за спроведување на Програмата на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

VIII

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 23-546/1
14 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

375.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Спасе Куновски, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1614/1
6 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

376.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Азем Зулфикари, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1615/1
6 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

377.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Горе Тасев, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1616/1
6 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

378.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика д-р Данаил Симовски, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1578/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

379.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се именува за потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Светислав Митровски, секретар на Секретаријатот за внатрешни работи — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1573/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

380.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА ПОТСЕКРЕТАР ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од функцијата потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Василе Костојчиновски, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1575/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

381.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА ПОТСЕКРЕТАР ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од функцијата потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Кире Илиевски, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1576/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

382.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ЈАВНА
БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се именува за потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Кирило Коштанов, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1574/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

383.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШ-
НИК НА СЕКРЕТАРОТ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата помошник на секретарот во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Лазо Крстевски, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1582/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

384.

Врз основа на член 29 став 3 и член 16 став 1 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

1. Реџаи Ибрахимов, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1577/1
29 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

385.

Врз основа на член 53-љ од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76 и 30/77), републичкиот секретар за правосудство, во согласност со републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ИМОТНА
СОСТОЈБА

I. Уверение за имотна состојба, кое странката е должна да го поднесе кон предлогот за ослободување од плаќање на трошоците на постапката пред судот, издава надлежниот орган на општината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на барателот на уверението.

Уверението за имотна состојба се издава на писмено или усно барање од барателот на уверението. Усното барање може да се стави на записник само кај органот на општината кој е надлежен за издавање на уверението.

Ако уверението се издава за факти за кои се води службена евиденција, надлежниот орган на општината е должен да го издаде уверението на странката и по нејзино усно барање, по правило истиот ден кога странката го побарала издавањето на уверението, а најдоцна во рок од 15 дена.

II. Подносителот на барањето за издавање на уверение за имотната состојба е должен во барањето да ги наведе податоците на сите свои приходи, исказани поодделно за членовите на своето домаќинство и за нивните приходи без оглед на тоа дали тие приходи подлежат на плаќање на данок и да го означи спорот (правниот основ и бројот под кој се води пред надлежниот суд) за кој бара ослободување од трошоците на постапката.

Во приходите од став 1 точка 2 на ова упатство спаѓаат особено: личниот доход од вршење земјоделска дејност, приходи од имот, личниот доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, инвалиднини, пензии и други примања по основ на социјално осигурување, личниот доход остварен од авторски права и др.

Покрај податоците од став 2 точка 2 на ова упатство, подносителот на барањето е должен да наведе и податоци за имотот што не донесува приходи и што не подлежи на оданочување, но кој може значително да влијае на неговата имотна состојба (колекција на уметнички слики, накити и др.).

III. Надлежниот орган на општината издава уверение врз основа на податоците за кои се води службена евиденција, докажете што ги поднел барателот на уверението, фактите што му се лично познати на службеното лице што го издава уверението, како и други околности што се од значење за имотната состојба на подносителот на барањето и на членовите на неговото домаќинство.

IV. Ако уверението се издава врз основа на податоците од органот за приходи или од катастарот, а барателот не поднесе доказ за нив, надлежниот орган на општината што го издава уверението по службена должност ќе прибави такви податоци од овие органи.

V. Ако надлежниот орган на општината го одбие барањето за издавање на уверение, должен е за тоа да донесе посебно решение.

Ако органот од претходниот став во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето не издаде уверение ниту донесе ниту достави решение на странката за одбивање на барањето, ќе се смета дека барањето е одбиено и ќе се постапи во смисла на член 171 став 6 од Законот за општата управна постапка, односно ќе се смета дека барањето е одбиено.

Ако подносителот на барањето, врз основа на доказите со кои располага, смета дека уверението не е издадено според податоците од службената

евиденција, може да бара измена на уверението, а надлежниот орган на општината е должен да донесе посебно решение доколку го одбие барањето на странката за изменување на уверението. За барањето за изменување на уверението и за правото на жалба против решението за одбивање на барањето односно ако не се донесе решение важат роковите според Законот за општата управна постапка.

VI. Кога во уверението се внесуваат податоци за имотната состојба за кои се води службена евиденција, надлежниот орган на општината е должен да ги внесе во сообразност со таа евиденција, со означување називот на евиденцијата и бројот на страницата од истата.

VII. Ако подносителот на барањето за некои свои приходи поднесе јавна исправа (член 164 од Законот за општата управна постапка), надлежниот орган на општината ќе ги внесе податоците за тие приходи во уверението без проверување. На ист начин надлежниот орган на општината ќе постапи и во случај кога во уверението внесува податоци за кои подносителот на барањето означил факти или поднел докази врз основа на кои без проверување може да се утврди неговата имотна состојба и на членовите на неговото семејство, како и во случаите кога се во прашање факти познати на службеното лице што го издава уверението.

VIII. Другите околности што се од значење за имотната состојба на подносителот на барањето и членовите на неговото семејство, надлежниот орган на општината ги утврдува според одредбите на Законот за општата управна постапка.

IX. Надлежниот орган на општината во уверението ги внесува следниве податоци:

1. лично име на подносителот на барањето, местото на неговото живеалиште односно престојувалиште, улица и број на куќата во која живее;
2. бројот на членовите на домаќинството кои се во исто домаќинство со подносителот на барањето (вклучувајќи го и подносителот на барањето);
3. износот на приходите (по видови на данок и вкупно) на кои подносителот на барањето и членовите на неговото домаќинство се задолжени со данок;
4. износот на данокот што го плаќа домаќинството и одделните членови на домаќинството по видови на данок и вкупно;
5. износот на другите извори на приходи на подносителот на барањето и членовите на неговото домаќинство, што не подлежат на плаќање на данок и тоа по видови на приходи искажани во месечен приход (личен доход, инвалидна пензија и други примања по основ на социјалното осигурување, кредити, стипендии и др.), како и докази врз основа на кои овие податоци се внесени во уверението.

X. Покрај податоците од точка IX на ова упатство, во уверението ќе се внесат и податоците за имотот што не дава приход ако не подлежи на оданочување, но кој може значително да влијае на имотната состојба на подносителот на барањето (колекција на уметнички слики, накити и др.).

XI. Ако органот на општината на кого му е упатено барањето не е надлежен да издаде уверение, барањето ќе го упати до органот на општината надлежен за издавање на уверението, а едновременно за тоа ќе го известат подносителот на барањето.

XII. Ако со меѓународен договор не е поинаку пропишано, странскиот државјанин е должен кон барањето да поднесе уверение за имотната состојба што му го издал надлежниот орган на земјата, чиј државјанин е.

Ако странскиот државјанин има престојувалиште или живеалиште во СФРЈ и ако во неа располага со имот или остварува приходи на кои се плаќа данок е должен, ако со меѓународен договор не е поинаку предвидено, освен уверението од

претходниот став да поднесе и уверение од надлежниот орган на општината на чие подрачје има престојувалиште или живеалиште.

XIII. Уверението за имотната состојба важи една година од денот на издавањето.

XIV. Надлежниот орган на општината е должен во уверението да назначи дека истото се издава без да се наплати такса, заради поднесување предлог до судот за ослободување од плаќање на трошоците на постапката и дека за други цели не може да се употреби.

XV. По барањето на судот пред кој е поднесен предлог од странката за ослободување од плаќање на трошоците на постапката, органот на општината што го издал уверението е должен да даде појаснување доколку некои факти внесени во уверението се непотполни или противречни.

XVI. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0602-1151
10 јули 1978 година
Скопје

Републички секретар
за правосудство,
д-р Горѓи Ј. Цаца, с. р.

Согласен:
Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

386.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 10, членовите 12 до 22 и посебно на точката 1 од став 1 на член 11 од делот III — Мерила и критериуми за конкретна распределба на станови — од Правилникот за распределба на станови наменети за работници со пониски доходи, донесен на 15 ноември 1976 година од Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје, врз основа на членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 8 јуни 1978 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членот 10, членовите 12 до 22 и посебно точката 1 од став 1 на член 11 од делот III — Мерила и критериуми за конкретна распределба на станови — од Правилникот за распределба на станови наменети за работници со пониски доходи, донесен на 15 ноември 1976 година од Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје („Службен гласник на општината на град Скопје“ бр. 42/76).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 14/78 од 5 април 1978 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 10, членовите 12 до 22 од делот III — Мерила и критериуми за конкретна распределба на станови од оспорениот правилник затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со ставот 2 на член 102 од Уставот на СР Македонија и за спротивноста со точката 5 на член 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето, како и со ставовите 1 и 2 на член 42 од Законот за станбените односи, а постапката за оценување уставноста на точката 1 од став 1 на член 11 од овој дел на правилникот беше поведена затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека оспорениот правилник е

донесен на 15 ноември 1976 година од Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје, дека содржи во првиот дел одредби што воведуваат во тоа кои прашања се уредуваат со правилникот, дека во вториот дел се содржани одредби со кои е определено по кои критериуми и на кој начин се врши глобалната распределба на станови наменети за работници со ниски доходи од Одборот за солидарна станбена изградба на Собранието на Заедницата и најпосле дека во третиот дел од правилникот односно со одредбите на членовите 10 до 22 во кои, земено во целина, се определуваат условите, мерилата, критериумите и постапката за конкретна распределба на становите. Притоа, според членот 10 од правилникот, под конкретна распределба на станови се подразбира доделувањето на станови за користење што го вршат комисиите во организациите на здружениот труд и другите организации и заедници според мерилата и критериумите од овој правилник. Во наредните одредби од правилникот се утврдени основите според кои се определуваат поени за изготвување приоритетна листа, составот и начинот на формирање на посебните комисии за доделување станови во организациите, постапката за доделување, правото на приговор, последиците односно овластувањата на одборот да го одземе станот и да го додели на друга организација доколку тој бил распределен на користење спротивно на одредбите од правилникот. Работникот, пак, што добил стан на користење според одредбите на овој правилник, согласно членот 20 од правилникот, ги има правата и обврските како за стан добиен по основ на работен однос.

Според ставот 2 на член 102 од Уставот, во рамките на самоуправната интересна заедница, во согласност со начелата на солидарност и заемност, се насочуваат дел од средствата наменети за остварување на поповолни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи. За работниците од овие организации на здружениот труд што не располагаат со потребните средства за таа цел и за надоместување на дел од станарината на работните луѓе и граѓаните со пониски доходи. Во таа смисла, во работите што особено ги врши самоуправната интересна заедница на станувањето односно во работите од нејзината надлежност, меѓу другото, согласно точката 5 на член 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 9/78), спаѓа и утврдувањето на програмата и распределувањето на средствата за остварување на поповолни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи. Меѓутоа, во надлежност на заедницата не спаѓа и овластување со свој општ акт да ја регулира конкретната распределба на становите. Од друга страна, согласно ставот 1 на член 41 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“, бр. 36/73), организациите на здружениот труд, општините и републиката, државните органи и организациите, што како инвеститори изградиле или по друг основ се здобиле со станбена зграда или стан, имаат право да даваат на користење празни станови (давател на стан на користење). Давателот на стан на користење, според ставовите 1 и 2 на член 42 од овој закон, со општ акт ќе ги утврди начинот, условите и по кој ред на првенство ќе се даваат становите на користење, органите што ќе одлучуваат за давање станови на користење, како и правото на приговор.

Во врска со изложеното, според мислењето на Судот, самоуправната интересна заедница на станувањето не може да се појавува во својство на непосреден давател на станови за користење на работниците во организациите на здружениот труд и другите организации и заедници што здружиле средства за станбена изградба и тогаш кога се во прашање категоријата станови за работници со по-

ниски доходи. Самоуправната интересна заедница несомнено е овластена да ја утврдува програмата и да насочува средства за решавање на станбените потреби на работниците со пониски доходи и по повод на тоа да ги утврди критериумите и во нивните рамки да врши глобална распределба по организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници. При ова за становите изградени од овие средства должна е да утврди општи услови за тоа која категорија работници се со ниски примања и како такви можат да добијат стан. Меѓутоа, Судот смета дека заедницата, покрај определувањето на условите за здобивање со стан, не може во целост да го уредува со свој општ акт и начинот, мерилата и критериумите за доделување стан како и правото на приговор место тоа да го вршат давателите на станови со оглед на тоа што и категоријата станови наменети за работници со пониски доходи не се со закон изземени од општиот режим за давање станови на користење. Поради тоа Судот утврди дека означените одредби на делот III од Правилникот за распределба на станови наменети за работници со пониски доходи не се во согласност со ставот 2 на член 102 од Уставот на СР Македонија и се во спротивност со точката 5 на член 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето, како и со ставовите 1 и 2 на член 42 од Законот за станбените односи. Овој став на Судот не значи губење од предвид на практичното постоење на потребата од уредувањето на единствен начин на постапката, условите и редот на првенство за доделување на користење на становите наменети за работници со пониски доходи. Тоа е можно да се постигне со уредувањето на овие прашања со самоуправна спогодба која би ја склучиле давателите на становите на користење и самоуправната интересна заедница на станувањето, а во постапката за усвојување на спогодбата ќе се овозможи усогласување на заедничките интереси и уредување на односите на самоуправна основа. Во тој случај ќе се овозможи во самоуправните општи акти на основните организации на здружениот труд, другите организации и заедници да се вградат критериуми во врска со доделување станови наменети за работници со пониски доходи, кои се усвоени на самоуправна основа и на пошироко ниво во процесот на спогодувањето и усогласувањето на интересите од односите од заедничко значење во станбената област.

5. Разгледувајќи го, пак, посебно членот 11 од оспорениот правилник, Судот утврди дека во него се утврдени општите услови кои треба да бидат исполнети за да може да се стекне право за добивање стан на користење од становите наменети за работници со пониски доходи. Во точката 1 од став 1 на овој член од правилникот е предвиден како услов за добивање стан лицето да се стекнало со постојано жителство во Скопје најмалку 8 години до денот на глобалната распределба на становите.

Согласно алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, а со неговиот член 204 е предвидено дека граѓаните се еднакви во своите права и должности и дека сите се еднакви пред законот.

Со оглед на тоа што со точката 1 на став 1 на член 11 од правилникот како услов за добивање на користење општествен стан е предвидено да се има стекнато својство на жител на градот Скопје најмалку 8 години, според мислењето на Судот некои работни луѓе и граѓани за определен период се исклучени од распределбата на становите иако овие

станови се резултат и на нивниот труд и придонес, со што очигледно се создава нееднаквост во однос на овие работни луѓе и граѓани во поглед на учеството во распределбата, поради што утврди дека оваа одредба од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните утврдено во алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела и членот 204 од Уставот.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 14/78
8 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

298.

Врз основа на член 24 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, а во врска со член 24 од Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Собранието на Заедницата на здравството, на редовната седница одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ ПОСТАПКА ЗА САНАЦИЈА НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Се определува постапка и рокови во кои се утврдуваат причините за настанатите непокриени расходи на фондот за здравство од работничко осигурување во износ од 936.989,95 динари.

II

Причините за настанатите непокриени расходи на фондот за работничкото осигурување да се утврдат во рок од 30 дена од одобрувањето на завршната сметка за 1977 година.

III

Се определува постапка и рокови за донесување програма за санирање на вишокот на расходите на фондот за работничко осигурување за 1977 година.

Програмата за санација да биде донесена во рок од 30 дена од денот на остварувањето на завршната сметка за 1977 година.

IV

Собранието на Заедницата на здравството ќе преземе мерки за покривање на дел од расходите на фондот за работничкото осигурување за 1977 година, да ги покрие во согласност со Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница.

V

Одлуката за отворање постапка за санација на вишокот на расходите на фондот за работничко осигурување да се достави во рок од 8 дена од нејзиното донесување до Собранието на општината Струга.

Санационата програма за покривање на вишокот на расходите да биде доставена во рок од 30 дена до ООЗТ од областа на здравството од општината Струга и до надлежниот орган при Собранието на општината Струга.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 01-1877/1
27 февруари 1978 година
Струга

Претседател,
Борис Прентоски, с. р.

299.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 став 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите земјоделски осигуреници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 4 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ДОХОД И ПАУШАЛНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја;

А) По стапка од 5,5% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 3,5%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 2%;

Б) По 50,00 динари за секое осигурено лице од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 30,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 20,00 динари.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

А) По 150,00 динари за домаќинство, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 90,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 60,00 динари;

Б) По 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 30,00 дин.;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 20,00 динари.

II

Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од обврзниците на начин одреден со закон и другите акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Бр. 01-2891/1
23 март 1978 година
Струга

Претседател,
Борис Прентоски, с. р.

300.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 30 мај 1978 година, врз основа на член 23 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување:

1. ако нема сопствени приходи;
2. ако има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% месечно од износот на минималниот личен доход утврден со републички пропис;
3. ако има приход од земјоделие (катастарски приход) кој не го надминува износот од 800,00 динари годишно по член на семејството;
4. ако членот на семејството, покрај приходите од земјоделие има и други приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од одредбите на точките 2 и 3 од овој член.

Член 3

Се смета дека осигуреникот го издржува членот на семејството ако тој член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување и живее во заедничко семејство со осигуреникот, а во случај на одвоен живот — ако на осигуреникот на име издршка му дава најмалку 600 динари месечно.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-4821/1
15 мај 1978 година
Струга

Претседател,
Петар Илоски, с. р.

301.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, на седницата одржана на 30 мај 1978 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за 1978 година се плаќаат:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) кои не примаат личен доход, ако работат со полно работно време — во износ од 100,00 динари;
2. за учениците во средните училишта за одделни струки за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец — во износ од 50,00 динари;
3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурани за сите случаи на инвалидност; лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку шест часа дневно; лица на предвојничка обука — логорување и лицата припадници на територијалните единици на цивилната заштита за време на изведуваниите задачи на територијалната одбрана — во износ од 50,00 динари;
4. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — во износ од 100,00 динари.

II

За учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата; за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции; за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита; за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатила Заедницата за вработување и за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од Законот), се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа при работа и заболување од професионални болести во постојан месечен износ од 9,00 динари.

III

Посебниот придонес за здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, го плаќаат самите осигуреници вработени кај странските работодавци или членовите на нивните семејства, во постојан месечен износ од 80,00 динари за секој член на семејството што е здравствено осигурен.

IV

За лицата што привремено се вон работен однос додека се пријавуваат кај надлежниот завод за вработување — член 13 точка 8 и 9 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита кои не стекнале право на материјално обезбедување, во износ од 150,00 динари месечно.

V

До колку придонесите од точка I, II и III на оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот износ на придонесот.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2726/2

11 мај 1978 година

Струга

Претседател,
Петар Илоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ПРИЛЕП

302.

Врз основа на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 5 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Прилеп, Собранието на Заедницата на станувањето, на седницата одржана на 20 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Средствата на Заедницата на станувањето ги обезбедуваат работните луѓе со придонес на личниот доход.

Основица за пресметување на придонесот од став 1 на овој член претставува бруто личниот доход.

Член 2

Обврзниците на придонесот од член 1 на Одлуката уплатуваат придонес по стапка од 5% на бруто личниот доход.

Член 3

Обврзник на придонесот за станбена изградба е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СРМ за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ од пензијата по стапка од 5%.

Член 4

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот по оваа одлука ќе се врши според прописите за даноците на граѓаните.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на стапката од придонесот за станбена изградба, бр. 02-881 од 10. VI. 1976 година.

Член 6

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 април 1978 година.

Бр. 02-755/3

20 јуни 1978 година

Прилеп

Претседател,
Борис Конески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО

303.

Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74), член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 4 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на станувањето и член 21 став 1 точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 6% применувана на личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите 9 — 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 6% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Член 3

Обврзници на придонесот од личниот доход по стапка од 6% применувана на бруто личниот доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 6% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија, за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот се врши според прописите за даноците на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1978 година.

Бр. 10-1640/1
16 јуни 1978 година
Куманово

Претседател,
Момчило Јовановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА 304.

Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 15 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на станувањето — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 26 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на стапката и распределба на средствата од придонесот за станбена изградба за 1978 година, бр. 02-14/1 од 9. 1. 1978 година, членот 1 се менува и гласи:

„Средства на Заедницата на станувањето обезбедуваат работните луѓе со придонес на личниот доход.

Основица за пресметување на придонесот од став 1 на овој член претставува бруто личниот доход“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Организациите и заедниците од областа на стопанството, што според Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) се распоредени во областите на дејности со шифрите од 1—11, плаќањето на придонесот го пресметуваат по стапка од 5,50%“.

Член 3

Во истата одлука членот 3 се менува и гласи:

„Организациите и заедниците од областа на вонстопанството, распоредени во областите на дејности со шифрите од 12—14, плаќањето на придонесот го пресметуваат по стапка од 4,00%“.

Член 4

По членот 3, се додава нов член 3а кој гласи:

„Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од членот 1 на оваа одлука се врши според прописите за даноците на граѓаните“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1978 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 02-769/1
29 мај 1978 година
Струмица

Претседател,
Васе Печков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ 305.

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 17 од Статутот на СИЗ на културата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката од придонесот од доходот за организациите од стопанството е 0,35%.

2. Стапката на придонесот од личен доход од нестопанството изнесува 0,20% од бруто личните доходи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 9
21 март 1978 година
Свети Николе

Претседател,
Стојан Јованов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

306.

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Законот за физичка култура на СРМ и во врска со член 20 од Статутот на Собранието на СИЗ за физичката култура — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката од придонесот од остварениот доход од стопанските организации ќе изнесува 0,15%.

2. Стапката од придонесот од личен доход од нестопанските организации ќе изнесува 0,35%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 5
24 февруари 1978 година
Свети Николе

Претседател,
Драгољуб Златевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

307.

Врз основа на член 59 од Статутот на СИЗ за општествена заштита на децата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Средствата од кои се финансира Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Свети Николе ги обезбедуваат работните луѓе:

- придонес од бруто личниот доход — 0,50%;
- придонес од занаетчиска дејност — 2%;
- придонес од земјоделска дејност — 0,60%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

25 март 1978 година

Свети Николе

Претседател,
Русе Малинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

308.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 59 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИ- РАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Придонесот од доходот на основните организации изнесува 0,10%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

28 февруари 1978 година

Свети Николе

Претседател,
Миле Алексов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

309.

Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 од Статутот на Заедницата за основно образование — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 10 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката, бр. 02-22/2 од 25. II. 1976 година, донесена од Собранието на Заедницата на основното образование — Свети Николе, и во 1978 година.

Член 2

За 1978 година се потврдуваат стапките на придонесите за основно образование и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство 5,00%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,70%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност 6,00%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност 6,00%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основниците, пресметувањето и уплатувањето на придонесите ќе се применуваат одредбите од член 20, 21 и 22 од Законот за СИЗ на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 4/3

16 февруари 1978 година

Свети Николе

Претседател,
Јордан Јосев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по основ на одржување по тужбата на Ибраим Ашими од село Урвич, против тужените Јусуфкемал, Сабит, Фаик, Шефки, Самије, Назмије и Мушерева, сите Хасани, со непозната адреса во Турција.

Се повикуваат тужените Јусуфкемал, Сабит, Фаик, Шефки, Самије, Назмије, и Мушерева Исакови Хасани од село Урвич, а сега со непозната адреса во Турција, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават на Општинскиот суд во Тетово или во истиот рок да означат свој полномошник.

Доколку во одредениот рок не се јават, во постапката по тужбата на тужителот ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нивните интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 118/76.
(54)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Војновски Глигур од Тетово, против тужениот Милан Станков Кочовски од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот е 370,00 динари.

Се повикува тужениот Милан Станков Кочовски од Тетово да се јави на овој суд, како и секој што знае за неговата адреса да му јави на судот во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 423/78.
(55)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред овој суд е заведен спор за оспорување на татковство од страна на Мартин Пејчев од село Градец, против тужените Блаже Пејчев од село Теранци, на привремена работа во странство со непозната адреса и Љубица Стаменкова од село Градец.

Се повикува тужениот Блаже Пејчев од село Теранци во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Судското одделение во Веница или да определи свој полномошник кој ќе се јави во судот за да ги заштити неговите интереси. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Кочани, Судско одделение во Веница, П. бр. 211/77 година.
(56)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 83 од 4. IV. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-48-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОЗТ Земјоделска задруга „Земплод“, Ц.О., и ограничено емство, со седиште во село Прдејци, Гевгелија, со следните податоци:

Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга од 12. I. 1978 година.

Основачи на задругата се: Лазаров П. Крсте, село Прдејци; Ангов И. Вангел, с. Прдејци; Ангелов К. Јован, село Прдејци; Карагонов Перо, село Прдејци; Киров Стојан, с. Прдејци; Ангов Васил, с. Прдејци; Стојанов Илија с. Прдејци; Ангелков М. Благој, с. Прдејци; Лазаров Петар, с. Прдејци; Трајков Крсте, с. Прдејци; Атанасов Марко, с. Прдејци; Лазаров Владо, с. Прдејци; Попов Митко, с. Прдејци; Ангов Димитар, с. Прдејци; и Толев Стојан, с. Прдејци.

Предмет на работењето на задругата е: производство на зеленчук — компир, зелка, домати, грашок, грав, бостан, пиперки и друг зеленчук; производство на индустриски растенија — памук, шеќерна репка, сончоглед, маслодајна репка, афион, сусам и други индустриски растенија; производство на овошје — јаболка, круши, дуњи, кајсии и други производи од овошје; производи од лозарство — вински и трпезни сорти грозје, лозови насади и калем; производство на жива стока за приплод, тов и млечни производи; производство на кокошки и јајца; откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока и сточни производи; набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, земјоделците и кооперантите; организирање дејности на угостителски услуги; купопродажба и посредување на сите видови индустриски производи од земјоделски карактер; врши пласман на сите земјоделско-сточарски производи, како и живина и јајца; набавка на градежен материјал за потребите на задругата и здружените земјоделци; организира и други дејности кои ги исполнуваат законските услови.

Земјоделската задруга во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат задругарите до износот од 10.000 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Ангов В. Димитар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 83/1978 година. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1100/76 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-67-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Работната организација Завод за унапредување на лозарство и винарство на СРМ, Ц.О. — Скопје, поради здружување со други работни организации во нова работна организација Земјоделски факултет, О. Суп. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1100/76/1978 год. (165)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1103/76 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-226-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Завод за унапредување на сточарството на СРМ — Скопје, поради здружување со други работни организации во нова работна организација Земјоделски факултет, О. Суп. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1103/76/1978 година. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 420 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-360-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на работната организација Училиште за основно музичко образование, Ц.О. Скопје, поради здружување со работните организации: Балетско училиште, Ц.О. — Скопје и Музичко училиште, Ц.О. — Скопје, во нова работна организација Музичко-балетски училищен центар, Ц.О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 420/1978 година. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 421 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-287-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Балетско училиште, Ц.О. — Скопје, населба „Пролет“ бб, поради здружување со работните организации: Училиште за основно музичко образование и Музичко училиште, и двете од Скопје, во нова работна организација Музичко-балетски училищен центар, Ц.О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 421/1978 година. (168)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 422 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-295-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на РО Музичко училиште — Скопје, поради здружување со работните организации: Училиште за основно музичко образование и Балетско училиште, двете од Скопје, во нова работна организација Музичко-балетски училищен центар, Ц.О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 422/1978 година. (169)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1289 од 12. XII. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-878-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Основно училиште „Лирија“, Ц. О., со седиште во село Србица — Кичевско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Етем Селими, а се запишува како нов застапник Кадри Елези, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1289/12. XII. 1975 г. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 96 од 10. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-880-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О., со седиште во село Стрелци, Кичевско, со следните податоци: Училиштето води двојно книговодство со обврска за изготвување периодична пресметка и завршна сметка.

Предмет на работењето е просветување на младото поколение.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Кемал Ризмани, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се: Кемал Ризмани, директор, без ограничување, и Бедет Керими, режисер-благајник, ограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 96/10. I. 1974 год. (180)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 95 од 10. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-879-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Дамјан Груев“, Ц. О., село Јагол — Доленци, Кичевско, со следните податоци:

Училиштето води двојно книговодство со обврска за изготвување на периодична пресметка и завршна сметка.

Предмет на работењето е просветување на младото поколение.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Нецбудин Ристеми, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се: Нецбудин Ристеми, директор, без ограничување и Бецет Керими, режисер-благајник, со ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 95 од 10. I. 1974 г. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 94 од 8. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-878-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Лирија“, Ц. О., со седиште во село Србица, Кичевско, со следните податоци:

Училиштето води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е просветна струка за просветување на младото поколение.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Етем Селими, директор, без ограничување.

Лица овластени за застапување се: Етем Селими, директор, без ограничување и Керими Бецет, благајник, за финансиските документи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 94 од 8. II. 1974 г. (182)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 79 од 25. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-868-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Санде Штерјоски“, Ц. О., со седиште во Кичево, со следните податоци:

Училиштето своето книговодство го води по системот на двојно книговодство со обврска за изготвување на периодична пресметка и завршна сметка на училиштето.

Предмет на работењето е образовно-воспитна дејност.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Стојановски Станислав, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се: Стојановски Станислав, директор, без ограничување, Цветковски Влаже, пом. директор, ограничено и Тутакоски Драган, секретар, ограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 79 од 25. I. 1974 г. (183)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 80 од 30. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-869-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Ветеринарна станица, Ц. О., со седиште во Кичево, со следните податоци:

Работната организација води двојно книговодство со периодична и завршна сметка.

Предмет на работењето е: спречување, отстранување и искоренување на заразни, паразитни и огледни болести кај добитокот и регистрирање и практикување на истите: грижа за јавните гробници, заградените добиточни гробишта и воопшто за нештетно отстранување на мршите или делови од

мршите од пцовисаните добитоци; ветеринарно-санитарен надзор над прометот со добиток, суровините од добитокот и производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето; лекување на болниот добиток; кастрација на домашните животни; вештачко осеменување на домашните животни и отстранување стерилитетот; надзор над поткувањето на добитокот и вршење на поткувачки работи; вршење стручни ветеринарни работи во врска со осигурувањето на добитокот; работата на унапредувањето на сточарството; водење на ветеринарна статистика и евиденција; грижа за стручните издигнувања на ветеринарните кадри и грижа за општото образование на народот од областа на ветеринарството; вршење и на други работи што Собранието на општината ќе ѝ ги стави во задача на станицата.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Трајче Наумоски, директор без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Трајче Наумоски, директор, Цевдет Ибишовски и Величе Наумоски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 80 од 30. I. 1974 г. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 93 од 12. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-877-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Центар за индивидуалното земјоделие, Ц. О., со седиште во Неготино, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е унапредување на индивидуалното земјоделство.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување на работната организација е Панче Нацев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 93/12. I. 1974 г. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 473 од 12. IV. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-32-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје, Ц. О., ул. „Макарие Фрчковски“ бр. 8 во Скопје, со следните податоци:

Се брише досегашниот застапник Ристо Кортошев, а се запишува како нов застапник Лидија Богојевиќ, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 473 од 12. IV. 1978 г. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 86 од 7. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-874-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Радио станица, Ц. О., со седиште во Дебар, со следните податоци:

Работната организација води двојно книговодство со изготвување на завршна сметка и периодична пресметка.

Предмет на работењето е информативна политика.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Нијази Лимани, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 86 од 7. I. 1974 г. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1263 од 24. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-874-0-0-0 го запиша во суд-

скиот регистар престанокот на Организацијата на здружен труд Радио станица, Ц. О., со седиште во Дебар, поради припојување кон Општествениот дом „Скопје“, со седиште во Дебар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1263/24. XI. 1975 г.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 435 од 9. V. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-883-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Здравствен дом — Неготино, Ц. О., со седиште во Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 22, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Лазар Димитриев, директор, а се запишува како нов застапник д-р Стојмир Вељаноски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 435 од 9. V. 1974 г. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 84 од 7. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-873-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Работна организација „Медицински центар“, Ц. О., со седиште во Дебар, ул. „Адми Леша“ бр. 51, со следните податоци:

Работната организација води двојно книговодство, со примена на аналитички и синтетички табела, по системот на единствено книговодство, кој се применува со Основниот контен план на организациите на здружен труд.

Предмет на работењето е: амбулантно-поликлиничко и специјалистичко збринување, хигиенско-епидемиолошко и превентивно збринување; здравствена заштита на децата и младината, мајките и работниците преку диспанзерска дејност; набавка и дотур на лекаства; рендген служба; забоздравствена заштита со протетика; брза помош; болничко лекување, како и врши и други дејности кои се опфатени со член 60, 61, 62 и 63 од Законот за здравство и член 75 став 2 на Статутот на работната организација.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Војника д-р Јусуф, директор, без ограничување, односно при набавка и продажба на основни средства и средства за заедничка потрошувачка до 10.000 динари поединечна вредност.

Лица овластени за застапување се: Војника д-р Јусуф, директор, без ограничување, и Папранику Азис, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 84/7. I. 1974 г. (191)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1317 од 18. XI. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-883-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Здравствен дом — Неготино, Ц. О., со седиште во Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 22, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вељаноски д-р Стојмир, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Јанков д-р Стојанчо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1317/18. XI. 1974 г. (195)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 229 од 9. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-26-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на застапникот на Земјоделската задруга „Кожланка“ — Скопје со следните податоци: Се брише лицето Зоре Стојановски, в. д. управник, а се запишува лицето Ватункова Флора, управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 229/1978 година. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 350 од 29. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-274-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на основното училиште „Рилиндија“ Рудник Лојане, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Селмани Феми, директор, а се запишува како нов застапник в. д. директор Авдили Бисим.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 350/1978 година. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1096/76 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-471-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Здружен земјоделски институт — Скопје, поради здружување со други работни организации во Земјоделскиот факултет, О. Суп. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1096/76 од 31. III. 1978 година. (161)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1099/76 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1127-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на работната организација Земјоделски факултет — Скопје, поради здружување со други работни организации во нова работна организација Земјоделски факултет, О. Суп. О. Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1099/76 од 31. III. 1978 г. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1102/76 од 31. III. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-203-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Завод за рибарство на СРМ — Скопје, поради здружување со други работни организации во новата работна организација Земјоделски факултет, О. Суп. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1102/76/1978 год. (163)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „ЗИК Пелагонија“ — Битола — ООЗТ за земјоделско-сточарско производство „Радобор“ с. Радобор (5) се огласува за неважен. (2207)

Печат на име Ана Спиркоска, ул. „Бл. Јовчески“ бр. 5, Прилеп, се огласува за неважен. (2281)

Печат на име Киро Нинески, с. Ложани, Прилеп се огласува за неважен. (2283)

Загубениот, двојазичен, округли печат и штембил под назив: „СИЗ за образование и воспитување — Глоговац“ се огласуваат за неважни. (2327)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Загубениот пасош, издаден од СВР — Тетово, на име Акики Јакуп, с. Челопек, Тетово се огласува за неважен. (2041)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фердес Етеми, с. Добарце, Тетово. (1284)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нације Етеми, с. Добарце, Тетово. (1284-а)

Земјоделска здравствена легитимација на име Иса Етеми, с. Добарце, Тетово. (1284-б)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сали Етеми, с. Добарце, Тетово. (1284-в)

Земјоделска здравствена легитимација на име Муамет Етеми, с. Добарце, Тетово. (1284-г)

Земјоделска здравствена легитимација на име Азби Етеми, с. Добарце, Тетово. (1284-д)

Ученичка книшка за IV одделение на име Сали Амза Салиу, с. Јеловјане, Тетово. (1285)

Свидетелство за IV одделение на име Македонка Најдоска, с. Загорани, Прилеп. (1286)

Свидетелство на име Сами И. Рамадани, с. Ваксинце, Куманово. (1287)

Свидетелство за IV клас на име Шабан Синани, с. Седларце, Тетово. (1288)

Здравствена легитимација на име Миравије Азири, ул. „Илинденска“ бр. 220, Тетово. (1289)

Лична карта, издадена од ОВР — Тетово на име Миравије Азири, ул. „Илинденска“ бр. 220, Тетово. (1289-а)

Работна книшка на име Гроздана Незири, с. Кучево, СР Србија. (1290)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Злате Дамјаноски“ с. Вруток на име Насковски Серафим, ул. „Борис Кидрич“ бр. 226, Гостивар. (1291)

Свидетелство од V одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ на име Абези Нејаз, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 124, Гостивар. (1292)

Свидетелство на име Џеват Абдиу, ул. „ЈНА“ бб, Гостивар. (1293)

Свидетелство на име Славица Стојаноска, ул. „С. Спироски“, бр. 14, Гостивар. (1294)

Свидетелство за IV одделение на име Рамадан Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (1295)

Свидетелство за IV одделение на име Мујдин Ферати, Гостивар. (1296)

Свидетелство на име Нијази Куртиши, с. Врапчиште, Гостивар. (1297)

Здравствена легитимација на име Виолета Вељаноска, ул. „Владо Стојаноски“ бр. 12-в, Прилеп. (1298)

Свидетелство за II година на име Павлина Тодороска, ул. „Београдска“ бр. 39, Прилеп. (1299)

Свидетелство за IV одделение на име Велика Косева, ул. „Борка Лопачо“ бр. 3-б, Прилеп. (1300)

Свидетелство на име Љиљана Настеска, ул. „М. Козар“ бр. 47, Прилеп. (1301)

Свидетелство за VII одделение на име Љиљана Басароска, ул. „М. Цветаноски“ бр. 1, Прилеп. (1302)

Земјоделска здравствена легитимација на име Бесник Љимани, с. Желино, Тетово. (1303)

Здравствена легитимација на име Вахинг Камбери, Тетово. (1304)

Свидетелство за IV клас на име Ариф Синани, с. Каменјане, Тетово. (1305)

Ученичка книшка за VII одделение на име Харун Камбери, с. Каменјане, Тетово. (1306)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Иво Лола Рибар“ — Ростуше на име Асани Бајрам, с. Велебрдо, Гостивар. (1307)

Свидетелство за IV одделение на име Стева Јанческа, с. Загорани, Прилеп. (1308)

Свидетелство за VIII одделение на име Ордан Кондоски, ул. „Октомвриска“ бр. 81, Прилеп. (1309)

Ученичка книшка за IV одделение на име Елија Конеска, с. Десово, Прилеп. (1310)

Свидетелство за I година и II година на име Елена Пејчиноска, с. Кривогаштани, Прилеп. (1311)

Работна книшка на име Усеин Велиоски, ул. „Тризна“ бр. 109, Прилеп. (1312)

Свидетелство за VI одделение на име Пера Димческа, с. Вранце, Прилеп. (1313)

Лична карта бр. 76060, издадена од СВР Прилеп на име Цветанка Димитриоска, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 41, Прилеп. (1314)

Ученичка книшка за VII одделение на име Марија Смилеска, ул. „Ило Попадинец“ бр. 27, Прилеп. (1315)

Ученичка книшка за IV одделение на име Спасија Маркоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 1, Прилеп. (1316)

Свидетелство за IV одделение на име Ката Ристевска, с. Крушевица, Прилеп. (1317)

Свидетелство за IV одделение на име Рехап Мехмеди, Тетово. (1318)

Свидетелство за IV одделение на име Ристо Стеваноски, с. Д. Јеловце, Гостивар. (1319)

Ученичка книшка на име Нешат Бајрам, с. Падалиште, Тетово. (1320)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште во Иванковци на име Шојлевски Вељан, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 9-а, Титов Велес. (1321)

Воена книшка на име Блажо Јованов, с. Ресава, Кавадарци. (1322)

Здравствена легитимација на име Емши Меликие, ул. „Вардарска“ бр. 37, Тетово. (1323)

Здравствена легитимација на име Џеваир Емси, ул. „Вардарска“ бр. 37, Тетово. (1324)

Возачка дозвола бр. 292/972 на име Исмеиле Селими, с. Д. Палчиште, Тетово. (1325)

Свидетелство на име Невзат Азизи, с. Доброште, Тетово. (1326)

Свидетелство за VI одделение на име Идриз Зендели, с. Пршовце, Тетово. (1327)

Свидетелство за V одделение на име Нуки Ибраими, с. Топлица, Гостивар. (1328)

Свидетелство за VIII одделение на име Владе Богданоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 33, Прилеп. (1329)

Ученичка книшка од I до IV одделение на име Драго Васев, с. Иљово, Делчево. (1330)

Диплома на име Лилјана Соколова, ул. „Заребачка“ бр. 5, Делчево. (1331)

Ученичка книшка за VII одделение на име Фикирија Мамудоска, ул. „Тризна“ бр. 505, Прилеп. (1332)

Ученичка книшка за V одделение на име Живо С. Нешкоски, с. Новоселани, Прилеп. (1333)

Диплома за завршен испит за земјоделски техничар, издадена од Средното земјоделско училиште „Каме Пулизов“ Валандово на име Ристоски Боце, с. Сувидол, Македонски Брод. (1335)

Возачка дозвола на име Драги Спироски, с. Цапари, Битола. (1336)

Свидетелство за VII одделение на име Мирко Маркоски, Прилеп. (1337)

Работна книшка рег. бр. 5734 серија И. бр. 470472, издадена од Собранието на општината Ресен на име Таировски Сулејман Демир, Ресен. (1338)

Свидетелство за I година, издадено од Хемиското технолошко техничко училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Пеева Донка, с. Богданци, Гевгелија. (1339)

Свидетелство за II година, издадено од Хемиското технолошко техничко училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Пеева Донка, с. Богданци, Гевгелија. (1340)

Лична карта, издадена од СВР Тетово на име Мехмедали Мехмеди, с. Порој, Тетово. (1341)

Работна книшка на име Неџади Асани, с. Одри, Тетово. (1342)

Воена книшка на име Али Себедин, с. Челопек, Тетово. (1343)

Возачка дозвола, на име Андрија Торевски, с. Жилче, Тетово. (1344)

Свидетелство за V одделение на име Неим Имери, с. Г. Речица, Тетово. (1345)

Ученичка книшка за II одделение на име Муртезан Џемаили, с. Каменјане, Тетово. (1346)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Училиштето „Перо Наков“ — Куманово на име Мирко Петковски, ул. „Боро Прчан“ бр. 7, Куманово. (1102)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Стојановски, с. Тлминци, Крива Паланка. (1103)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Осмолетката „Љирија“ во с. Жировјане, на име Ислами Нагиб, с. Г. Седларце, Тетово. (1104)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште во с. Боговиње на име Бекири Енвер, с. Горно Седларце, Тетово. (1105)

Свидетелство за VIII одделение на име Аликемал Адеми, с. Боговиње, Тетово. (1106)

Свидетелство за VIII одделение на име Христифор Костовски, с. Вруток, Гостивар. (1107)

Работна книшка на име Исмет Ибраими, Гостивар. (1108)

Диплома бр. 277 за ВКВ работник, издадена од Трговското училиште одделение за стопанство — Титов Велес на име Димова Марија, ул. „Глигор Прличев“ бр. 1, Титов Велес. (1109)

Воена книшка на име Нуредин Лутишески, с. Октиси, Струга. (1110)

Уверение бр. 254 на име Нешат Јахја, ул. „Београдска“ бр. 49, Гостивар. (1111)

Свидетелство на име Драган Грозданоски, с. Тополчани, Прилеп. (1113)

Свидетелство за VIII одделение на име Пецо Волканоски, с. Селце, Прилеп. (1114)

Свидетелство за IV одделение на име Снежана Трајкоска, ул. „5 прилепска бригада“ бр. 33, Прилеп. (1115)

Уверение за полуквалификуван сидар на име Киро Ристески, с. Канатларци, Прилеп. (1116)

Свидетелство на име Ризо Пилавац, с. Десово, Прилеп. (1117)

Свидетелство за VIII одделение на име Цветан Колоски, с. Прешнево, Македонски Брод. (1118)

Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште „Коле Неделковски“ на име Јовановска Стојна, ул. „Велјан Шаљев“ бр. 18, Титов Велес. (1119)

Свидетелство за IV одделение на име Василије П. Андоновски, с. Лисиче, Титов Велес. (1120)

Здравствена легитимација на име Хикметула Таири, с. Г. Речица, Тетово. (1121)

Работна книшка на име Зора Чапоска, ул. „Селчка“ бр. 1, Прилеп. (1122)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Арсими Популор“ с. Г. Седларце на име Ислами Неџбедин, с. Г. Седларце, Тетово. (1123)

Возачка дозвола, издадена во Западна Германија на име Видоевски Зоран, с. Рогачево, Тетово. (1124)

Воена книшка, издадена од Добој на име Решат Садики, ул. „П. Гули“ бр. 4, Тетово. (1125)

Возачка дозвола бр. 6623, издадена од ОВР — Тетово на име Јусуфи Јусуф, с. Челопек Тетово. (1126)

Воена книшка на име Кемал А. Абдираими, ул. „Ј. Сандански“ бр. 8, Тетово. (1127)

Свидетелство за IV одделение на име Јаки Јакупи, ул. „Охридска“ бр. 16, Тетово. (1128)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдија Назлије, ул. „108“ бр. 20, Тетово. (1129)

Свидетелство на име Ружа Арсова, с. Липец, Винаца. (1130)

Работна книшка на име Петра Грујовска, ул. „28“ бр. 30, Битола. (1131)

Свидетелство на име Ангелина Итовлеска, Битола. (1132)

Работна книшка на име Благоја Ангелковиќ, с. Алгуња, Куманово. (1133)

Воена книшка, издадена од В.П. 5920 Суботица на име Пешевски Трајка Борко, с. Младо Нагоричани, Куманово. (1134)

Свидетелство за основно образование за возрасни на име Злата Спасова, с. Живалево, Кратово. (1135)

Диплома на име Мехмед Цамовиќ, с. Оризари, Титов Велес. (1136)

Свидетелство за VI одделение на име Вафтијари Азби, с. Камењане, Тетово. (1137)

Свидетелство издадено од Земјоделското училиште — Тетово на име Енвер Рустеми, с. Требиште, Тетово. (1138)

Свидетелство за VI одделение на име Измир Кадриу, с. Раковец, Тетово. (1139)

Свидетелство за I клас на име Мустаф Куртиши, с. Пирок, Тетово. (1140)

Лична карта на име Исмаил Адеми, ул. „Б. Јовановски“ бр. 312, Гостивар. (1141)

Воена книшка на име Иван Христовски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 16/26, Прилеп. (1142)

Работна книшка, издадена од СО — Куманово на име Богица Стојановска, ул. „Р. Митровиќ“ 66, Куманово. (1143)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 44 од Статутот, како и Систематизацијата за работни места и Одлуката од Работната заедница, СИЗ за пасишта — Титов Велес

распишува

КОНКУРС

за именување секретар на Стручната служба при СИЗ за пасишта — Титов Велес

(реизбор)

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да е дипломиран земјоделски инженер — сточарски смер,

— да има работно искуство во структурата над 6 (шест) години, од кои три години на раководно работно место во областа на стопанисување со пасишта, односно да работел во интересна заедница,

— да поседува морално-политички квалитети.

Кандидатите да достават концепција за развојот на пасиштата и концепција за стопанисување со пасиштата во СРМ,

— куса биографија за нивното досегашно работење,

— да не е осудуван или се води постапка против него,

— да е државјанин на СФРЈ.

Конкурсот е отворен од 5 август 1978 год. и од денот на неговото објавување ќе трае 15 дена.

По завршување на конкурсниот рок кандидатите за изборот ќе бидат известени во рок од 8 дена.

Кандидатите кои конкурираат треба да достават комплетираните документи. Во спротивно некомплетните документи нема да се земаат предвид за разгледување.

Комплетираните документи се доставуваат до СИЗ за пасишта, ул. „Ленинова“ бр. 24, Титов Велес. (333)

Конкурсната комисија на Работничкиот совет при Железничката транспортна организација ООЗТ СООБРАКАЕН ПОГОН — Скопје, врз основа на Одлуката бр. 2500/78 донесена од Работничкиот совет на ООЗТ Сообраќаен погон — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор и именување на индивидуален работоводен орган — директор на Основната организација на здружен труд СООБРАКАЕН ПОГОН — Скопје

Услови:

Покрај општите услови утврдени со Законот за здружениот труд и Законот за работни односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено високо образование (дипломиран економист, дипломиран сообраќаен инженер) со положен стручен испит на ЈЖ и работен стаж најмалку 5 години, од кои 3 години на раководни места;

2. да поседува потребни морално-политички квалитети и организаторски способности;

3. да има смисла за создавање на добри меѓучовечки односи;

4. да не е осудуван за кривични дела по член 511 од Законот за здружениот труд за време додека према истиот член траат правните последици на осудата.

Со пријавата кандидатите треба да ги достават следните документи:

— диплома за образование и стручна подготовка;
— потврда за работен стаж и работно искуство;
— доказ дека не е под истрага и дека не е осудуван по член 511 од Законот за здружениот труд.

Пријавите со комплетните документи се доставуваат на адреса: Железничка транспортна организација — ООЗТ Сообраќаен погон — Скопје (За конкурсната комисија) ул. „Железничка“ бб.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со некомплетни документи нема да се разгледуваат.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена од извршениот избор. (379)

Комисијата за избор и именување на Собранието на ОЗЗСО — Охрид, врз основа на член 198 и 231 од Статутот на Заедницата

распишува КОНКУРС

за пополнување на следните работни места во Стручната служба на Заедницата и тоа:

1. Шеф на сектор за долгорочно осигурување (1)

Услови:

Покрај општите услови за засновање на работен однос, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено правен факултет и најмалку 5 години работно искуство како дипломиран правник.

Заинтересираните, со молбата таксирани со 2,00 дин. таксена марка, да ги приложат и следните документи: извод од матичната книга на родените, лекарско уверение не постаро од 6 месеци, диплома за завршен правен факултет, доказ за работно искуство и работна книшка.

Молбите со потребните документи се поднесуваат на адреса: Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, најдоцна 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Молби без потребни документи не се земаат предвид при одлучувањето. (380)

СОДРЖИНА

	Страна
374. Финансиска програма за користење на средствата на посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните во 1978 година — — — —	801
375. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	801
376. Решение за разрешување од функција виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	802
377. Решение за разрешување од функција самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	802
378. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика — — — —	802
379. Решение за именување потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — —	802

380. Решение за разрешување од функцијата потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — —	802
381. Решение за разрешување од функцијата потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — —	802
382. Решение за именување потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — —	803
383. Решение за разрешување од функцијата помошник на секретарот во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	803
384. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — —	803
385. Упатство за издавање на уверение за имотна состојба — — — —	803
386. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 14/78 од 8 јуни 1978 година — — — —	804

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СТРУГА

298. Одлука за отворање постапка за санација на остварениот вишок на расходи за 1977 година — — — —	806
299. Одлука за висината на стапката на придонесот од катастарски доход и паупшалните износи на придонесите по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година — — — —	806
300. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и нема сопствени приходи доволни за издржување — — — —	807
301. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — —	807
ПРИЛЕП	
302. Одлука за утврдување на стапката од придонесот за станбена изградба — — — —	808
КУМАНОВО	
303. Одлука за утврдување стапка на придонес за станбена изградба — — — —	808
СТРУМИЦА	

304. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на стапката и распределба на средствата од придонесот за станбена изградба за 1978 година — — — —	809
СВЕТИ НИКОЛЕ	
305. Одлука за утврдување стапките на придонесите на СИЗ на културата — Свети Николе за 1978 година — — — —	809
306. Одлука за утврдување стапките на придонесите на СИЗ на физичката култура — Свети Николе за 1978 година — — — —	809
307. Одлука за утврдување стапката на придонесот од бруто личниот доход на работните луѓе за 1978 година — — — —	809
308. Одлука за утврдување висината на стапката на придонес од изворите за финансирање на социјалната заштита за 1978 година — — — —	810
309. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на придонесот за финансирање на основното образование во општината Свети Николе — — — —	810